



**УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ –
СКОПЈЕ**

**ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА –
СКОПЈЕ**

**СТУДИСКА ПРОГРАМА
ОД ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ПО
„ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“**

Цел и оправданост на студиската програма

Потребата од проучувањето на богатото историско минато на Македонија резултираше со иницијативата за студиска група за трет циклус, насловена како „Историја на Македонија“. Станува збор за комплексни докторски студии преку кои определена историска проблематика се проучува на интердисциплинарно методолошко рамниште со што доаѓа до израз тенденцијата за внесување извесни промени во согласност со современите научни текови. Тоа воедно ќе значи и континуитет во надградување на знаењата на кандидатите од областа на историската наука, особено што во рамките на постдипломските студии на Институтот за национална историја - Скопје функционираат десет студиски групи во кој се обработуваат различни периоди и аспекти од историјата на Македонија и пошироко и тоа:

- Историја на античка Македонија;
- Историја на Византија;
- Балканот и Македонија во османлиско – турскиот период;
- Балканот во ерата на создавањето на националните држави;
- Историја на македонското национално – ослободително движење;
- Воена историја;
- Историја на религиите и култовите во Македонија;
- Историја на културата на Македонија;
- Социјално – економската историја на Македонија XIX и XX век;
- Историја на дипломатијата на народите на Балканот;

Кандидадите - докторанди се здобиваат со продлабочено знаење од определен период и аспект од македонската историја, што им овозможува успешно да се соочат со предизвиците на научноистражувачката работа. Во принцип докторските студии од областа на историската наука се веќе имплементирани на повеќе престижни универзитети во Европа и САД, уште повеќе што проучувањата на националната историја е во функција на понатамошниот развој и афирмација на секоја современа држава.

Наставата ја изведуваат истакнати професори и научни работници од Институтот за национална историја, а по потреба и професори од други универзитети и сродни институции од земјата и од странство.

Години и семестри на траење на студиската програма

Докторските студии се изведуваат во текот на три академски години или вкупно шест семестри од кои првите два семестра се насочени кон апсолвирање на знаењата предвидени со Школата за докторски студии при УКИМ, како и на наставните предмети од предложената листа. Во текот на овие два семестра предвидени се и консултации со менторот. Во третиот семестар кандидатите се фокусирани на пријава на темата за докторска дисертација, а во наредните три семестри приоритетни се истражувачкиот процес и реализацијата на дисертацијата. Исто така пожелно е кандидатите да учествуваат на домашни и меѓународни симпозиуми и да објавуваат научни прилози во соодветните списанија.

Во текот на студиите предвидена е интензивна соработка со менторот, кој треба да го упати кандидатот во соодветната методологија и спецификите на обработуваната проблематика, што ќе претставува солидна основа за формирање сериозен научен кадар, кој што ќе се занимава со проучување на историското минато на Македонија.

ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот

По третата академска година докторандите на групата „Историја на Македонија“ треба да имаат освоено вкупно 180 кредити, од кои 30 кредити во процесот на обуката на истражување, 30 кредити во текот на едукацијата и 120 кредити за пријавата, изработката и одбраната на докторската дисертација.

**Општи информации за третиот циклус докторски студии по Историја на
Македонија**

Име на студиската програма	Докторски студии по Историја на Македонија
Самостојна високообразовна институција во која се изведува студиската програма	Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје
Единица на универзитетот во која се изведува студиската програма	ЈНУ Институт за национална историја - Скопје
Раководител на студиска програма	Проф. д-р Маја Ангеловска Панова
Образовно-научно поле	Хуманистички науки
Научна, стручна или уметничка област	Историја
Вид на студии	Академски (III циклус докторски студии)
Обем на студиите изразен во ЕКТС кредити	180 ЕКТС кредити

Научен назив	Доктор по хуманистички науки - историја на Македонија
Времетраење на студиите, во години	3 години

Структура на студиската програма, број на предвидени предмети и стекнати кредити, како и број на кредити стекнати со изработката на докторскиот труд

I СЕМЕСТАР	ЕКТС
1. Научноистражувачка етика со примена и примери во општествените и хуманистичките науки	4
2. Методологија на научноистражувачка работа со примена и примери во општествените и хуманистичките науки	4
3. Предмет од понудената листа на други предмети од обуката за истражување (универзитетска листа на изборни предмети)	4
4. Изборен предмет од предметната програма на ИНИ	7,5

5. Изборен предмет од предметната програма на ИНИ	7,5
6. Истражување за подготовка на тема за докторска дисертација	3
Вкупно:	30
II СЕМЕСТАР	
	ЕКТС
1. Изборен предмет од предметната програма на ИНИ	7,5
2. Изборен предмет од предметната програма на ИНИ	7,5
2. Докторски семинар	2
3. Годишна конференција со презентација на извештај	2
4. Истражување за подготовка на тема за докторска дисертација	11

Вкупно:	30
III СЕМЕСТАР	
	ЕКТС
1. Истражување (подготвување и поднесување на пријавата на темата за докторската дисертација)	28
2. Докторски семинар со поднесување труд	2
Вкупно:	30
IV СЕМЕСТАР	
	ЕКТС
1. Истражување и објавување на резултатите	25
2. Работилница за истражувачка практика	3

3. Годишна конференција со презентација на рецензираниот труд од трет семестар	2
Вкупно:	30
V СЕМЕСТАР	
	ЕКТС
1. Истражување и објавување резултати	28
2. Докторски семинар со поднесување труд за рецензија	2
Вкупно:	30
VI СЕМЕСТАР	
	ЕКТС
1. Истражување и пишување на тезата	25
2. Работилница за истражувачка практика	3
	2

3. Годишна конференција со презентација на рецензираниот труд од петти семестар		
Вкупно:		30
ПРЕДМЕТНА ПРОГРАМА НА ИНИ		
Назив на предмет	Реализатори	ЕКТС
Извори за античка историја на Македонија	проф.д-р Анета Шукарова доц.д-р Наталија Поповска	7,5
Теоретски пристапи и парадигми во историографијата на античката историја	доц. д-р Наталија Поповска	7,5
Античкиот - македонски ентитет според историските феномени	проф. д-р Анета Шукарова доц. д-р Катерина Младеновска	7,5
Историска географија на античка Македонија	доц. д-р Катерина Младеновска	7,5
Раната историја на Македонското Кралство (707/6-359 г. пр. н.е.)	доц. д-р Катерина Младеновска	7,5
Александровата екуменска идеја и нејзиното поддржување во Антиката	проф. д-р Анета Шукарова	7,5
Фортификациски објекти во Македонија и балканските провинции во доцноантичкиот период	доц.д-р Јасминка Кузманова	7,5
Топонимија на Македонија во доцноантичкиот период	доц.д-р Јасминка Кузманова	7,5
Социјална историја на доцната антика (4-6 в.)	доц.д-р Дарко Стојанов	7,5
Историја на „големите миграции“ (3-6 век)	доц.д-р Дарко Стојанов	7,5

Христијанството во Македонија I	доц. д-р Драган Зајковски	7,5
Византиската воена стратегија на Балканот и Македонија (средина на IV средина на IX век)	доц. д-р Драган Ѓалевски	7,5
Византиската дипломатија на Балканот и Македонија (средина на IX почеток на XI век)	доц. д-р Драган Ѓалевски	7,5
Христијанството во Македонија II	доц. д-р Драган Зајковски, проф. д-р Милан Бошкоски	7,5
Монаштво и мисија	проф. д-р Маја Ангеловска – Панова	7,5
Ереси и ересиологија	проф. д-р Маја Ангеловска – Панова	7,5
Словените и Византија во раниот среден век	проф.д-р Ирена Стефоска	7,5
Македонските градови во средновековието	проф.д-р Ирена Стефоска	7,5
Македонија во византиската историографија (IV-XIV век)	проф. д-р Митко Б. Панов	7,5
Модерната историографија за средновековна Македонија (XIX-XXI век)	проф. д-р Митко Б. Панов	7,5
Македонија и Византија (VI-XIV век)	проф. д-р Милан Бошкоски	7,5
Османлиската Империја и Балканот	проф. д-р Драги Ѓоргиев	7,5
Процесот на исламизација во Македонија	проф. д-р Драги Ѓоргиев	7,5
Османлиски систем на владеење и институции на Балканот и Македонија	проф. д-р Ахмет Шериф	7,5
Милет системот и колективните идентитети во Османлиска Македонија	доц. д-р Владимир Јанев	7,5

Социјално-економските односи во Османлиската Империја	доц. д-р Владимир Јанев	7,5
Миграции и демографски промени во Османлиската империја – 19 век	доц. д-р Петар Тодоров	7,5
Урбана историја на Османлиска Македонија	доц. д-р Петар Тодоров	7,5
Герилата и паравојската во османлиска Македонија во XIX и почеток на XX век	проф. д-р Марија Пандевска, проф. д-р Катерина Тодороска, проф. д-р Наташа Котлар-Трајкова, проф. д-р Македонка Митрова, доц. д-р Димитар Љоровски	7,5
Анархистичките и социјалистичките групи во македонското револуционерно ослободително движење	проф. д-р Македонка Митрова, доц. Димитар Љоровски	7,5
Дипломатските аспекти на македонското прашање (1856 – 1913)	проф. д-р Наташа Котлар-Трајкова, проф. д-р Лилјана Гушевска	7,5
Јазичното прашање во контекст на македонското национално движење	проф. д-р Лилјана Гушевска	7,5
Македонско-албанската соработка 1878-1918	проф. д-р Катерина Тодороска	7,5
Македонското прашање во меѓубалканските односи (1878-1913)	проф. д-р Македонка Митрова, проф. д-р Катерина Тодороска, доц. Димитар Љоровски	7,5
Миграционите движења од и во османлиска Македонија (1875-1913)	проф. д-р Марија Пандевска проф. д-р Катерина Тодороска	7,5
МРО низ програмските и статутарни документи (1893-1908)	проф. д-р Марија Пандевска	7,5
Дипломатската дејност на Македонската револуционерна организација (1893 – 1908)	проф. д-р Наташа Котлар-Трајкова	7,5

Македонско-Албанските односи по балканските војни	доц. д-р Исамедин Азизи	7,5
Политиките на балканските држави и Македонија меѓу двете светски војни	доц. д-р Исамедин Азизи	7,5
Балканот во политиката на големите сили во меѓувоенниот период	доц. д-р Теон Џинго	7,5
Балканските дипломатски игри - од Сараево (1914) до Дејтон (1995)	доц. д-р Теон Џинго и доц. д-р Ирена Авировиќ	7,5
Холокаустот во Македонија и на Балканот	доц. д-р Теон Џинго и доц. д-р Ирена Авировиќ	7,5
Социјално-економска историја на Македонија (1912-1941)	проф.д-р Вера Гошева доц. д-р Лидија Ѓурковска	7,5
Политичкиот систем во вардарскиот дел на Македонија (1918-1941)	доц. д-р Лидија Ѓурковска проф. д-р Вера Гошева проф.д-р Жила Ленина	7,5
Македонија во меѓународни односи (1919-1941)	проф.д-р Жила Ленина проф. д-р Вера Гошева доц. д-р Лидија Ѓурковска	7,5
Република Македонија во втората половина на 20 век - од монизам до плурализам	проф. д-р Љубица Јанчева доц. д-р Невен Радически доц. д-р Александар Симоновски	7,5
Република Македонија во периодот на транзицијата	проф. д-р Љубица Јанчева доц. д-р Невен Радически	7,5

	доц. д-р Марјан Ивановски	
Граѓанската војна во Грција и Македонците (1946–1949)	проф. д-р Лилјана Пановска проф. д-р Катерина Мирчевска	7,5
Историја на Македонија во периодот од 1941 до првите децении на 21 век	проф. д-р Марјан Димитријевски доц. д-р Марјан Ивановски доц. д-р Александар Симоновски	7,5
Историја на дипломатијата на Македонија од Балканските војни до првите децении на 21 век	проф. д-р Марјан Димитријевски проф. д-р Љубица Јанчева	7,5
Македонската емиграција по Втората светска војна	проф. д-р Катерина Мирчевска, доц. д-р Марјан Ивановски, Доц. д-р Александар Симоновски	7,5
Историја на интелектуалните достигнувања во современата македонска држава	проф. д-р Катерина Мирчевска доц. д-р Невен Радически	7,5
Воена историја на Македонија од Балканските војни до првите децении на 21 век	проф. д-р Марјан Димитријевски	7,5
Политичките партии и организации во Македонија од 1918 до 1944 година	проф. д-р Ѓорѓи Малковски	7,5
Појавата, развојот и целите на националистичките организации, групи и поединци во Македонија од 1941 до 1991 година	проф. д-р Ѓорѓи Малковски	7,5